



Од 26.09-05.10.2017 година, во Лашко, Словенија се одржува Европско првенство во пинг понг за спортисти со инвалидност во организација на Параолимпискиот комитет на Словенија (Sports Federation for the Disabled of Slovenia - Paralympic Committee of Slovenia).

На првенството се пријавени 460 учесници од кои 295 (214 мажи и 81 жена) натпреварувачи и 165 тренери, асистенти и службени лица. Спортистите се поделени во 11 категории според инвалидност во конкуренција на мажи и на жени поодделно. Учесниците се сместени во два хотела : HOTEL ZDRAVILISCE LAŠKO\*\*\*\* и HOTEL WELLNESS PARK LAŠKO \*\*\*\*, во непосредна близина на спортската сала „Три лилјани“ во Лашко, во која се играат натпреварите. Натпреварите се играат на маси San - Ei blue, Premium wheelchair,

ITTF approved, со мрежичка SAN-EI, бели топчиња XUSHAOFA \*\*\*, на под од црвен taraflex. Сите табли се прилагодени за спортисти во инвалидска количка.

Македонскиот параолимписки комитет на Европското првенство во Словенија го претставуваат двајца учесници и тоа:

Страшко Коцевски (класа 10) од Куманово - селектор и натпреварувач) и Рубинчо Ристески (класа 8) од Прилеп-натпреварувач.

Подетални информации за натпреварот, како и следење на настапите на спортистите можете да гледате на:

Фејсбук страната: [www.facebook.com/EPINT2017](http://www.facebook.com/EPINT2017)

Твитер: [twitter.com/epint2017](https://twitter.com/epint2017)

Јутјуб: <https://goo.gl/E2Jmz7> (Livestream)

Веб страна: [www.epint2017.com](http://www.epint2017.com)

Натпреварите во групи поединечно се играат на 28 и 29.09.2017.

Резултати по групи:

I коло

GBR~SHILTON,Billy : MKD~RISTESKI,Rubinco 3 : 0 (11:4, 11:6, 11:3)

MNE~RADOVIC,Filip : MKD~KOCEVSKI,Strasko 3 : 0 (11:4, 11:7, 11:3)

II коло

MKD~RISTESKI,Rubinco : HUN~ZBORAI,Gyula Istvan 3 : 0 (без борба, службено)

MKD~KOCEVSKI,Strasko : IRL~DAVIS,Thomas Anthony 0 : 3 (2:11, 2:11, 3:11)

III коло

UKR~DIDUKH,Viktor : MKD~RISTESKI,Rubinco 3 : 0 (11:2, 11:2, 11:4)

CZE~KARABEC,Ivan : MKD~KOCEVSKI,Strasko 3 : 0 (11:1, 11:1, 11:2)

Во екипниот дел нашите натпреварувачи вкрстуваат со репрезентациите на Русија и Холандија. Натпреварите се играат на 01 и 02.10.2017 година:

I коло

РУСИЈА : МАКЕДОНИЈА 2:0

II коло

ХОЛАНДИЈА : МАКЕДОНИЈА 2:0

{gallery}lasko2017{/gallery}